



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Понеделник, 22 јуни 1953
Број 18

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 15 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

✓ 71

На основа чл. 95 став 1 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на
Народна Република Македонија, а за извр-
шување на Општото напатствие за школу-
вањето во школите за општо-образование
(„Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/52), Совет-
от за просвета донесува

ПРАВИЛНИК

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИВАТНИТЕ, КЛАС-
НИТЕ, ПОПРАВИТЕЛНИТЕ И ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИТЕ ИСПИТИ ВО ГИМНАЗИИТЕ И
ВИШИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА НА
СЕДМОЛЕТКИТЕ**

Член 1

Член 2 од Правилникот за приватните,
класните, поправителните и дополнителните
испити во гимназиите и вишите одделенија
на осмолетките („Службен весник на НРМ“
бр. 16/49) се менува и гласи:

„Приватен испит може да полага секое
лице кое како редовен или приватен ученик
го свршило претходниот клас, има добро по-
ведение и ја има минималната возраст за
класот што го полага.

Приватен испит може да полага и редо-
вен ученик во случај:

а) ако поради оправдани причини (бо-
лест, војна и др.) неможел да се школува
редовно;

б) ако поради оправдани причини се ис-
пишал во текот на учебната година и

в) ако е отстранет од гимназијата со пра-
во да полага приватен испит.

Приватен испит за ист клас може да се
полага најмногу три пати. За полагање по
трет пат нужно е одобрение од Советот за
просвета и култура на народниот одбор на
околија односно град (градска општина) под
чија надлежност се наоѓа гимназијата однос-
но осмолетката.

Ако кандидатот се пријавува за полага-
ње приватен испит од клас односно одделе-
ние што порано го учел или полагал еднаш
односно два пати, се смета дека полага втор
односно трет пат“.

Член 2

Член 3 од Правилникот се менува и
гласи:

„Приватен испит се полага во месец ју-
ни, август и јануари во гимназиите односно
осмолетките во кои има глас односно одде-
ление што сака да го полага кандидатот.

Приватниот испит се полага во гимнази-
јата односно осмолетката на чие подрачје
кандидатот постојано живее.

По исклучение, во особено оправдани
случаи и кога во гимназијата односно осмо-
летката, на чие подрачје кандидатот посто-
јано живее, нема клас односно одделение
што сака да го полага, приватен испит може
да се полага во друга гимназија односно
осмолетка, по одобрение на Советот за прос-
вета и култура на народниот одбор на око-
лија односно град (градска општина) под чи-
ја надлежност се наоѓа гимназијата односно
осмолетката.

Одобрение за полагање приватен испит,
освен случаите од претходниот став и чл. 1
став 3 од овој правилник, дава и распоред на
испитите врши директорот на гимназијата
односно управителот на осмолетката.

Против решението на директорот на гим-
назијата односно управителот на осмолетка-
та, со кое се одбива молбата за полагање
приватен испит, кандидатот може да подаде
жалба до надлежниот совет за просвета и
култура на народниот одбор на околија од-
носно град (градска општина), во рок од 3
дена од денот на примањето на решението.

Член 3

Член 4 став 2 од Правилникот се менува
и гласи:

„Молбата се поднесува 15 дена пред ис-
питните рокови одредени со овој правилник,
до директорот на гимназијата односно упра-
вителот на осмолетката или до надлежниот
совет за просвета и култура на народниот
одбор на околија односно град (градска оп-
штина)“.

Член 4

Член 5 од Правилникот се менува и
гласи:

„Во една учебна година може да се по-
лага приватен испит за еден или повеќе кла-
сови односно одделенија и полуматурски од-
носно матурски испит.

Приватен испит може да се полага:

1. во еден испитен рок за еден или по-
веќе класа односно одделенија по сите пред-
мети;

2. во две или три групи предмети од еден клас во повеќе испитни рока најдоцна во рок од две години, сметајќи од полагањето на првата група.

Во еден испитен рок не може едновременно да се полага приватен испит за нижи и виши класови на гимназија, односно виши одделенија на осмолетка.

Советот за просвета во исклучителни случаи може да одобри и друг начин на полагање.

Приватниот испит под точка 2 од овој член се полага во следните групи предмети:

а) во две групи:

I клас (V одделение)

I група:	II група:
македонски јазик	математика
српскохрватски јазик	природознание
туѓ јазик	историја
музика	географија
цртање	фискултура

II клас (VI одделение)

македонски јазик	математика
српскохрватски јазик	природознание
туѓ јазик	историја
музика	географија
цртање	фискултура

III клас (VII одделение)

македонски јазик	историја
српскохрватски јазик	географија
туѓ јазик	физика
природознание	математика
музика	фискултура
цртање	

IV клас (VIII одделение)

македонски јазик	математика
српскохрватски јазик	физика
туѓ јазик	хемија
историја	фискултура
географија	хигиена
цртање	музика

V клас

македонски јазик	математика
латински јазик	ботаника
I туѓ јазик	географија
II туѓ јазик	историја
фискултура	цртање
предвојничка обука	пеење

VI клас

македонски јазик	математика
латински јазик	физика
I туѓ јазик	историја
II туѓ јазик	географија
предвојничка обука	зоологија
фискултура	цртање
	пеење

VII клас

македонски јазик	математика
I туѓ јазик	физика
II туѓ јазик	хемија
историја	биологија
цртање	геологија
пеење	фискултура
	предвојничка обука

VIII клас

македонски јазик	математика
I туѓ јазик	физика
II туѓ јазик	хемија
основи на политичка-историја	
та економија	
филозофија	географија
фискултура	предвојничка обука

I клас (V одделение)

I група:	II група:	III група:
македонски јазик	историја	математика
српскохрватски јазик	географија	природознание
туѓ јазик	музика	фискултура
	цртање	

II клас (VI одделение)

македонски јазик	историја	математика
српскохрватски јазик	географија	природознание
туѓ јазик	музика	фискултура
	цртање	

III клас (VII одделение)

македонски јазик	историја	математика
српскохрватски јазик	географија	физика
туѓ јазик	музика	природознание
	цртање	фискултура

IV клас (VIII одделение)

македонски јазик	историја	математика
српскохрватски јазик	географија	физика
туѓ јазик	музика	хемија
	цртање	хигиена
	фискултура	

V клас

македонски јазик	латински јазик	математика
историја	I туѓ јазик	ботаника
географија	II туѓ јазик	предвојничка обука
		фискултура
		цртање
		пеење

VI клас

македонски јазик	латински јазик	математика
историја	I туѓ јазик	физика
географија	II туѓ јазик	зоологија
предвојничка обука	цртање	фискултура
	пеење	

VII клас

македонски јазик	I туѓ јазик	математика
филозофија	II туѓ јазик	физика
историја	предвојничка обука	хемија
анатомија	фискултура	геологија
	цртање	

VIII клас

македонски јазик	I туѓ јазик	математика
историја	II туѓ јазик	физика
географија	предвојничка обука	хемија
основи на политичката економија	фискултура	
филозофија		

Во молбата за полагање приватен испит кандидатот е должен да одреди на кој начин ќе го полага испитот, а ако полага по група предмети ќе означи во колку групи ќе полага.

На приватен испит од повисок клас кандидатот се допушта по успешно свршување на претходниот клас“.

Член 5

Член 10 од Правилникот се менува и гласи:

„Не се допушта на усниот дел од испитот и се смета дека испитот не го положил кандидатот што на писмениот дел за нижите класови на гимназијата односно вишите одделенија на осмолетката добие слаба оценка по три предмети, а за вишите класови на гимназија по два предмета.

Исто така не се допушта на понатамошно полагање и кандидатот кој полага по група предмети, ако во претходната група добие во нижите класови на гимназија односно вишите одделенија на осмолетка слаба оценка по три предмети, а во вишите класови на гимназија по два предмета“.

Член 6

Член 15 од Правилникот се менува и гласи:

„Приватниот испит го положи и класот го свршил кандидатот што ќе добие преодна оценка по сите предмети.

Кандидатот што ќе добие во нижите класови на гимназија односно вишите одделенија на осмолетка слаба оценка по два предмета, а во виши класови на гимназија по еден предмет, се упатува на поправен испит. Поправниот испит се полага во идниот испитен рок.

Приватниот испит не го положил кандидатот што ќе добие во нижите класови на гимназија односно вишите одделенија на осмолетка слаба оценка најмалку по три предмета, а во вишите класови на гимназија најмалку по два предмета“.

Член 7

Во член 17 од Правилникот по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Поправните испити од приватните испити се полагаат во испитните рокови предвидени за полагање приватни испити“.

Сегашниот став 4 станува став 5.

Член 8

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 3200

5 јуни 1953 година

Скопје

Претседател
на Советот за просвета,
Д. Левков, с. р.

72 ✓

Државниот секретаријат за внатрешни работи Скопје согласно чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по поднесената пријава за одобрување оснивањето и работата на Стручното друштво на машинистите, машиновојите и ложачите на НР Македонија донесе:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СТРУЧНОТО ДРУШТВО НА МАШИНИСТИТЕ, МАШИНОВОЈИТЕ И ЛОЖАЧИТЕ НА НР МАКЕДОНИЈА

Се одобрува оснивањето и работата на Стручното друштво на машинистите, машиновојите и ложачите на Народна Република Македонија, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Бр. 5336

9 април 1953 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
З. Биљановски, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Единство“, во с. Жабени, назначени се за потписници на задругата: претседателот Васил Марковски и членот Веле Јошевски и од 3-IV-1953 год. имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници: Спасе Димовски и Трајан и од 3-IV-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5800 од 4-IV-1953 година. (85)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Алим Реџеп“, во с. Трновци, назначени се за потписници на задругата. председа-

Излезе од печат
УСТАВЕН ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО И ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО УСТАВОТ ОД 1946 ГОДИНА (ДЕЛОВИТЕ ШТО НЕ СЕ УКИНАТИ СО КРАТКИ ЗАБЕЛЕШКИ.)

Цена 45 динари.

Порачките се примаат на адреса: „Службен весник на НРМ“ — Скопје.

Текушта сметка 801-Т-166.

телот Рамадан Бајрамовски и членот Шефки Адемовски и од 31-III-1953 год. имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници: Беќир Салиевски и Шевки Салиевски и од 31-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5660 од 4-IV-1953 година. (86)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Маршал Тито“— во с. Драгарино, назначени се за потписници на задругата: претседателот Ванчо Петковски и членот Тоде Петковски и од 14-III-1953 год. имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници: Ицан Размовски и Боѓа Павловски и од 14-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4871 од 4-IV-1953 година. (88)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Димитар Влахов“, во с. Лера, назначени се за потписници на задругата: претседателот Трајан Наумовски и членот Тоде Наумовски и од 24-III-1953 год. имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници: Митре Тасевски и Зија Нуришевски од 24-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5387 од 4-IV-1953 година. (89)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Гоце Делчев“, во с. Добромири, назначени се за потписници на задругата: претседателот Алексо Стефановски и членот Томе Пачевски и од 24-III-1953 год. имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници: Гроздан Талевски и Милал Наумовски и од 24-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5378 од 4-IV-1953 година. (90)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Нов Живот“, во село Оптичари, назначени се за потписници на задругата:

претседателот Марко Николовски и членот Наум Боневски и од 20-III-1953 год. имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници: Ристе Станковски и Методија Наумовски и од 20-III-1953 год. им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 2102 од 4-IV-1953 година. (91)

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Градската занаетчиска комора—Струмица бр. 99 од 20-V-1953 година Браваро ножарската задруга „Први мај“, со седиште во Струмица е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на задругата да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (106)

На основа решението на вонредното собрание на Берберо-фризерската задруга „Хигиена“ со седиште во Гевгелија, задругата од 15-VI-1953 година е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на задругата да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (107)

На основа решението на Народниот одбор на Градската општина — Куманово бр. 2 од 14-V-1953 година Градското народно претпријатие „Хунап“, со седиште во Куманово, од 14-V-1953 година е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (167)

СОДРЖИНА

	Страна
71. Правилник за изменување и дополнување Правилникот за приватните, класните, поправителните и дополнителните испити во гимназиите и вишите одделенија на седмолетките	141
72. Решение за одобрување оснивањето и работата на Стручното друштво на машинистите, машиноводите и ложачите на НР Македонија	143